

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 150-а став (3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

П Р А В И Л Н И К

за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва

Општи одредби

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишува:

- Начинот, постапката и процедурите за наплата на премија по основ на договори за осигурување за кои осигурително брокерското друштво посредувало меѓу клиентите и друштвата за осигурување и реосигурување (во понатамошниот текст: друштва за осигурување) и на своја сметка а во име на друштвото за осигурување наплатило премија;
- Начинот, постапката и роковите за пренос на наплатените парични средства по основ на премија за осигурување на друштвата за осигурување.

(2) Овој правилник не се однесува на осигурително брокерските друштва кои на своја сметка не вршат наплата на премија за осигурување од страна на клиенти, односно кај кои клиентот директно ја уплаќа премијата за осигурување на сметка на друштвото за осигурување.

Член 2

(1) Осигурително брокерските друштва се должни да донесат интерен акт со кој детално ќе го регулираат начинот, постапката и процедурите за наплата и пренос на наплатената премија по основ на договори за осигурување за кои посредувале, кој како минимум ќе ги содржи одредбите од овој правилник.

(2) Осигурително брокерските друштва се должни во договорот за посредување склучен со друштвото за осигурување да го утврдат начинот на наплата и роковите за пренос на наплатената премија по основ на договори за осигурување за кои посредувале, кој како минимум ќе ги содржи одредбите од овој правилник.

Наплата и пренос на премија

Член 3

(1) Осигурително брокерските друштва кои вршат наплата и прием на парични средства по основ на премија за осигурување од страна на клиенти – осигуреници/договорувачи, се должни наплатата/уплатата да ја вршат на посебна банкарска сметка/и отворена/и и наменета/и исклучиво за наплата и прием на парични средства по основ на премија за осигурување и исплата на парични средства по основ на премија за осигурување спрема друштва за осигурување за кои посредувале при склучување на договори за осигурување.

(2) Осигурително брокерското друштво може да отвори една или повеќе банкарски сметки од став 1 на овој член во различни деловни банки.

(3) На сметките од став 1 и 2 на овој член, може да се врши наплата, прием и исплата на парични средства по основ на договори за осигурување склучени со различни друштва за осигурување.

(4) Во согласност со став 1 на овој член, осигурително брокерското друштво е должно да обезбеди ПОС терминалот/ите преку кои врши наплата на премија од осигуреници/договорувачи директно да

бидат поврзани со посебната банкарска сметка од став 1 на овој член.

(5) Во согласност со став 1 на овој член, осигурително брокерското друштво е должно да обезбеди средствата по основ на премија за осигурување наплатени во готово, да бидат пренесени на посебната банкарска сметка од став 1 на овој член најдоцна до крајот на првиот нареден работен ден од денот кога истите се наплатени.

(6) Преносот на парични средства по основ на премија наплатена од страна на клиенти – осигуреници/договорувачи од сметките од став 1 и 2 од овој член на сметка на друштвото за осигурување, осигурително брокерското друштво е должно да го изврши најдоцна во рок од 15 дена од денот на наплата на паричните средства од осигуреникот/договорувач, а по претходно доставена фактура од страна на друштвото за осигурување заедно со спецификација во која ќе бидат наведени договорите за осигурување (полиси) за кои се однесуваат наплатените парични средства”.

Завршни одредби

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**Совет на експерти на Агенцијата
Претседател,
д-р Климе Попоски**